

Винарска Визба
ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија

Финансиски извештаи
за годината која завршува на 31
Декември 2016
во согласност со сметоводствените
стандарди кои се прифатени во РМ
и
Извештај на независниот ревизор

Март 2017

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1 - 2
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Извештај за сеопфатна добивка	3
Извештај за финансиска состојба	4
Извештај за промени во капиталот	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7 - 31

Додатоци

Додаток 1- Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење

Додаток 2- Годишна сметка

Додаток 3- Годишен Извештај за работењето

До акционерите на
Винарска Визба
„ПОПОВА КУЛА“ АД Демир Капија

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Винарската Визба „ПОПОВА КУЛА“ АД Демир Капија (во понатамошниот текст: Друштвото), кои се состојат од Извештајот за финансиска состојба со состојба на 31 декември 2016 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промените на капиталот и Извештајот за паричните текови за годината која завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со ревизорски стандарди прифатени во Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

До акционерите на
Винарска Визба
„ПОПОВА КУЛА“ АД Демир Капија

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Мислење на ревизорот

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на Винарска Визба „Попова Кула“ АД, Демир Капија на ден 31 декември 2016 година, како и финансиските резултати и неговите паричните текови за годината која која завршува на тој ден, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања


Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со Законот за трговски друштва.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 Декември 2016 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Винарска Визба „ПОПОВА КУЛА“ АД, Демир Капија за годината која завршува на 31 Декември 2016 година.

Скопје, 3 Март 2017 година

Елена Петровска-Лазаревски
Овластен ревизор



Драган Димитров
Управител



ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 Декември 2016
Во илјади денари

	Белеш ка	2016	2015
ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ			
Приходи од продажба	4	46.660	48.659
Останати оперативни приходи	5	1.442	801
Вкупно оперативни приходи		48.102	49.460
ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ			
Трошоци во промена на залихи		2.563	3.207
Набавна вредност на продадени стоки		(3.114)	(4.006)
Трошоци за материјали и одржување	6	(19.085)	(21.161)
Плати, надоместоци и др. примања	7	(10.989)	(11.259)
Амортизација/Депрецијација	8	(5.495)	(4.900)
Останати оперативни трошоци и расходи	9	(9.909)	(9.345)
Вкупно оперативни трошоци		(46.029)	(47.464)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		2.073	1.996
РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ			
Приходи/(трошоци) за камати, нето	10	(1.721)	(1.602)
Позитивни/(негативни) курсни разлики, нето	11	73	(37)
Нето расходи од финансирање		(1.648)	(1.639)
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		425	357
Данок од добивка	12	(364)	(236)
ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		61	121
ВКУПНА СЕОФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		61	121
Заработувачка по акција (во денари)	13	0,023	0,045

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Друштвото на ден 24 Февруари 2017 година и се потпишани во негово име од страна на:

Јордан Трајков
Извршен директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
за годината која завршува на 31 Декември 2016
Во илјади денари

	Белешки	31 декември 2016	31 декември 2015
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	14	122.126	124.305
Долгорочни вложувања	15	2.643	2.643
		124.769	126.948
Тековни средства			
Залихи	16	30.004	28.274
Побарувања од купувачи	17	10.469	12.682
Краткорочни финансиски средства	18	3.899	1.191
Останати тековни средства и АВР	19	261	194
Пари и парични еквиваленти	20	2.730	1.550
		47.363	43.891
ВКУПНИ СРЕДСТВА		172.132	170.839
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Основачки капитал	21	166.050	166.050
Акумулирана загуба		(36.920)	(36.981)
		129.130	129.069
Нетековни обврски			
Долгорочни финансиски обврски	22	19.787	24.190
		19.787	24.190
Тековни обврски			
Краткорочни финансиски обврски	23	12.451	6.404
Обврски кон добавувачи	24	9.355	9.777
Останати тековни обврски и ПВР	25	1.409	1.399
		23.215	17.580
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		172.132	170.839

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Друштвото на ден 24 Февруари 2017 година и се потпишани во негово име од страна на:

Јордан Трајков
Извршен директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
за годината која завршува на 31 декември 2016
Во илјади денари

	<u>Акционерски капитал</u>	<u>Резерви</u>	<u>Акумул. Добивка / (загуба)</u>	<u>Вкупно</u>
Состојба на 1 Јануари 2015	166.050	-	(37.102)	128.948
Тековна добивка	-	-	121	121
Состојба на 31 декември 2015	<u>166.050</u>	<u>-</u>	<u>(36.981)</u>	<u>129.069</u>
Тековна добивка	166.050	-	61	166.111
Состојба на 31 декември 2016	<u>166.050</u>	<u>-</u>	<u>(36.920)</u>	<u>129.130</u>

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември 2016
Во илјади денари

	2016	2015
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ		
Добивка пред оданочување	425	357
<i>Усогласувања на добивката за нето паричните текови од оперативни активности:</i>		
Амортизација	5.495	4.900
Приходи од отпис на обврски	(418)	(96)
Расходи од отпис на побарувања	1.408	100
Кусоци/вишоци	(6)	-
Добивка од продажба на основни средства	(15)	(60)
Прилагодувања за приходи/(трошоци) за камати	1.721	63
Оперативна добивка пред промени во работниот капитал	8.610	5.264
Промени во оперативните средства и обврски:		
<i>Зголемување/(намалување) на тековните средства:</i>		
Залихи	(1.724)	(1.906)
Побарувања од купувачи	805	1.258
Останати тековни средства	(2.775)	(1.158)
<i>Зголемување/(намалување) на тековните обврски:</i>		
Обврски кон добавувачи	(4)	(207)
Останати обврски	9	(59)
Парични средства генерирани од работењето	4.921	3.192
Платени камати	(1.834)	(118)
Данок на добивка	(364)	(236)
Нето паричен тек од оперативни активности	2.723	2.838
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Набавка(продажба) на недвижности, постројки и опрема	(3.331)	(8.619)
Продажба на недвижности, постројки и опрема	30	60
Долгорочни финансиски средства	-	25
Примени камати	114	55
Нето паричен тек од инвестициони активности	(3.187)	(8.479)
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Парични приливи од финансиски обврски	1.644	6.534
Нето паричен тек од финансиски активности	1.644	6.534
Нето зголемување/(намалување) на паричните средства	1.180	893
Пари и парични средства на почетокот на годината	1.550	657
Пари и парични средства, крај на годината (Белешка 20)	2.730	1.550

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ

Друштвото за производство и промет Винарската визба ПОПОВА КУЛА АД, Демир Капија (во понатамошниот текст Друштвото) е регистрирано согласно Законот за трговските друштва. Основна деловна активност на Друштвото е производство на вино од грозје. Мнозински сопственик на Друштвото е Друштво за производство, промет и консалтинг Интеко ДОО Скопје, со учество од 50,58% во капиталот на Друштвото.

Седиштето на Друштвото е лоцирано во Демир Капија, Булевар на виното бр 1, Република Македонија.

На 31 декември 2016 година, Друштвото имало 36 вработени (31 декември 2015: 38 вработени).

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основа за изготвување и презентација на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13) правните лица во Република Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Македонија.

Приложените финансиски извештаи се изготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија т.е во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година. Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи ги опфаќаат побарувањата, обврските, оперативните резултати, промените во капиталот и паричните текови на Друштвото како посебен ентитет.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2. Сметководствените политики применети во овие финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за годишните финансиски извештаи за фискалната 2015 година.

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Друштвото. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што претпоставките и оценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.3.

Винарската Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија претставува матична компанија на друштвото Станушина ДООЕЛ Демир Капија (100% учество) и има мнозинско учество во друштвото Попова Кула Полска СП З.О.О (68% учество).

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.1. Основа за изготвување и презентација на финансиските извештаи (Продолжува)

(а) Нови стандарди, измени и толкувања кон постоечките стандарди, валидни во тековниот период на известување, кои не се официјално усвоени

До датата на усвојување на приложените финансиски извештаи, следниве нови и изменети МСС, МСФИ и толкувањата кои се составен дел на стандардите, како и нивните измени, издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, односно Комитетот за толкување на меѓународно финансиско известување, кои стапуваат на сила започнувајќи од 1 јануари 2016 година и порано, и како такви се применливи на финансиските извештаи за 2016 година, но се уште не се преведени и прифатени во Република Македонија за периодите на известување кои почнуваат тогаш, и согласно тоа не се во примена кај Друштвото:

- Измени кон МСФИ 7 "Финансиски инструменти: Обелоденувања" (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат по 1 јануари 2009);
- КТМФИ 18 "Пренос на средства од страна на купувачите" (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на или по 1 јули 2009);
- Измени кон КТМФИ 9 "Повторна процена на вградени деривативи и МСС 39" Финансиски инструменти: Признавање и мерење (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2009);
- Измени кон КТМФИ 16 "Хеџинг на нето вложување во странски операции" (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2009);
- Измени на различни стандарди и толкувања како резултат на проектот за годишно унапредување на стандардите, објавени од страна ОМСС во април 2009 година (датумите на примена варираат од стандард до стандард, но повеќето се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010);
- Измени кон МСС 32 "Финансиски инструменти: Презентација" - Класификација на издадени права (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 февруари 2010 или по тој датум);
- Измена кон МСФИ 1 "Првична примена на Меѓународните стандарди за финансиско известување" (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2010 година);
- КТМСФИ 19 "Плаќање на обврски со инструменти на капиталот" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010);
- Измени на различни стандарди и толкувања како резултат на проектот за годишно унапредување на стандардите, објавени од страна ОМСС во мај 2010 година (датумите на примена варираат од стандард до стандард, но повеќето се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010);
- Ревидиран МСС 24 „Обелоденување на поврзани субјекти,“ (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2011 или по тој датум);
- Измени кон КТМСФИ 14 "МСС 19 - Ограничување на средствата за дефинирани користи, минимални барања за финансисрање и нивна поврзаност" - Претплати на минималните барања на Друштвото (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2011 или по тој датум);
- Измени на МСС 12 "Даноци на добивка" - Одложен данок: поврат на основните средствата (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2012);

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2016

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.1. Основа за изготвување и презентација на финансиските извештаи (Продолжува)

(а) Нови стандарди, измени и толкувања кон постоечките стандарди, валидни во тековниот период на известување, кои не се официјално усвоени (Продолжува)

- Измени кон МСС 1 "Презентирање на финансиски извештаи"-Останата сеопфатна добивка (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2012 или по тој датум);
- Ревидиран МСС 19 " Корист за вработените" (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум);
- Ревидиран МСС 27 "Поединечни финансиски извештаи" (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум);
- Ревидиран МСС 28 "Вложувања во придружени ентитети" (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум);
- Измени на МСФИ 1 "Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување" - Државни кредити (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013) и сериозна хиперинфлација и отстранување на фиксни датуми за првичните усвојувачи на МСФИ (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2011 или по тој датум);
- Измени на МСФИ 7 "Финансиски инструменти: Обелоденувања" - Порамнување на финансиски средства и финансиски обврски (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013) и трансфер на финансиски средства (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2011 или по тој датум);
- МСФИ 9 "Финансиски инструменти" (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум). Овој стандард се однесува на класификација и мерење на финансиските средства.
- МСФИ 10 „Консолидирани финансиски извештаи“ (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум);
- МСФИ 11 „Заеднички договори“ (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум);
- МСФИ 12 „Обелоденување на удели во други ентитети“ (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум);
- МСФИ 13 „Мерење на фер вредност“ (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум);
- КТМФИ 20 „Трошоци за откривка во фазата на производство на површински рудници“ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013);
- Измени на повеќе стандарди (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 7, МСС 1, МСС, 16, МСС 21, МСС 28, МСС 31, МСС 32, МСС 34 и КТМСФИ 13) како резултат на проектот за годишно унапредување на стандардите, циклус 2009-2011, објавени од страна ОМСС во мај 2012 година, првенствено заради отстранување на неконзистентности и појаснување на текстот (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013)
- Измени на МСС 32 „Финансиски Инструменти: Презентација“ Балансирање на Финансиските Средства и Финансиските Обврски (во примена за годишниот известувачки период кој почнува на или по 1 Јануари 2014);
- Измени на МСФИ 10, МСФИ 12 и МСФИ 27 - „Инвестициски Ентитети“ (во примена за годишниот известувачки период кој почнува на или по 1 Јануари 2014);

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.1. Основа за изготвување и презентација на финансиските извештаи (Продолжува)

(а) Нови стандарди, измени и толкувања кон постоечките стандарди, валидни во тековниот период на известување, кои не се официјално усвоени (продолжува)

- Измени на МСС 36 „Оштетување на средства“ - Обелоденувања за надоместив износ за не финансиски средства (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014);
 - Измени на МСС 39 „Финансиски Инструменти: Признавање и Вреднување“ - Обнова на Деривативи и Продолжување на сметководство за Хеџинг (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014); и
 - КТМФИ 21 „Потенцијални судски обврски“ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014).
 - Измени кон повеќе стандарди (МСФИ 2, МСФИ 3, МСФИ 8, МСФИ 13, МСС 16, МСС 24 и МСС 38) резултираат од годишните подобрувања на стандардите, „Циклус 2010-2012“, објавени од страна на ОМСС во Декември 2013, примарно преку остранување на контрадикторностите и разјаснување на текстот (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2014);
 - Измени на повеќе стандарди (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 13 и МСС 40) како резултат на проектот за годишни подобрувања на стандардите „Циклус 2011-2013“, објавени од ОМСС во декември 2013, примарно преку остранување на контрадикторностите и разјаснување на текстот (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2014);
 - Измени кон МСС 19 „Користи за вработените“ - Дефинирани планови за користи: Придонеси за вработените (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 Јули 2014);
 - Измени на повеќе стандарди (МСФИ 5, МСФИ 7, МСС 19 и МСС 34) како резултат на проектот за годишни подобрувања на стандардите „Циклус 2012-2014“, објавени од ОМСС во септември 2014, примарно преку остранување на контрадикторностите и разјаснување на текстот (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016);
 - Измени кон МСФИ 11 „Заеднички спогодби“ - Заеднички спогодби: Сметководство за Преземање на интерес (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2016 или по тој датум);
 - Измени кон МСС 1 „Презентација на финансиски извештаи“ - Иницијатива за обелоденување (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2016 или по тој датум);
 - Измени кон МСС 16 „Недвижности, постојки и опрема“ и МСС 18 „Нематеријални средства“ Појаснување на прифатливи методи на депрецијација и амортизација (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2016 или по тој датум);
 - Измени кон МСС 16 „Недвижности, постојки и опрема“ и МСС 41 „Земјоделство“ - Земјоделство: повеќе годишни насади (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2016 или по тој датум);
- Измени кон МСС 27 „Поединечни финансиски извештаи“ - Капитален метод во поединечни финансиски извештаи (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2016 или по тој датум);

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.1. Основа за изготвување и презентација на финансиските извештаи (Продолжува)

(а) *Нови стандарди, измени и толкувања кон постоечките стандарди, валидни во тековниот период на известување, кои не се официјално усвоени (продолжува)*

- Измени кон МСС 28 “Вложувања во придружени ентитети и заеднички потфати” и МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи” - Продажба или придонес на средства помеѓу Инвеститорот и неговиот соработник или заеднички потфат (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2016 или по тој датум);
- Измени кон МСС 28 „ Вложувања во придружни ентитети и заеднички потфати”, МСФИ 10 „Консолидирани финансиски извештаи” и МСФИ 12 „ Обелоденувања на удели во други ентитети” - Примена на пречистените исклучоци (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2016 или по тој датум);
- МСФИ 14 „Одложени сметки согласно законската регулатива” (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2016 или по тој датум);
- МСФИ 9 „ Финансиски инструменти” (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2016 или по тој датум);

(б) *Нови стандарди, измени и толкувања кон објавените стандарди кои сè уште не се валидни*

До денот на подготвување на придружните финансиски извештаи, следниве МСС, МСФИ и нивните толкувања, како и нивните измени, издадени од Одборот за Меѓународни Сметководствени Стандарди и Комитетот за Толкување на Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување, се уште не се во примена и не се официјално преведени. Истите не се применети од страна на Друштвото.

- Измени кон МСС 12 “Данок на доход”- Признавање на одложени даночни средства за нереализирани загуби (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2017 или по тој датум);
- Измени кон МСС 7 “Белешки кон извештајот за парични текови” - иницијатива за презентација (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2017 или по тој датум);
- МСФИ 9 “Финансиски инструменти” (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2018);
- МСФИ 15 “Приходи од договори со купувачи” (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2018 или по тој датум);
- Измени кон МСФИ 15 “Приходи од договори со купувачи” (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2018 или по тој датум);
- Измени кон МСФИ 4 “Договори за осигурување” во врска со имплементацијата на МСФИ 9 “Финансиски инструменти” (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2018 или по тој датум);
- Измени кон МСФИ 2 “Share based payments” (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2018 или по тој датум);
- Измени кон МСС 40 “Инвестициона сопственост” поврзани со пренесување на инвестиционата сопственост (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2018 или по тој датум);
- Измени на повеќе стандарди (МСФИ 1, МСФИ 12 and МСС 28) како резултат на стандардите за годишни подобрувања, “2014-2016 циклус”, објавен од страна на IASB во Декември 2016 (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2018 или по тој датум);

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2016

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.1. Основа за изготвување и презентација на финансиските извештаи (Продолжува)

(б) Нови стандарди, измени и толкувања кон објавените стандарди кои сè уште не се валидни (Продолжува)

- КТМСФИ 22 "Трансакции во странски валути и авансни плаќања" (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2018 или по тој датум) и
- МСФИ 16 "Наеми" (применлив за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2019 или по тој датум).

Во согласност со претходно опишаното, и земајќи ги во предвид потенцијалните материјални ефекти кои воведувањата на МСС и МСФИ ги имаат на сметководствените регулации во Република Македонија од аспект на реалната презентација направена во финансиските извештаи, придружните финансиски извештаи не можат да бидат третираны како сет на финансиски извештаи приготвени во согласност со МСС и КТМФИ.

2.2. Принцип на континуитет

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

2.3. Користење на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија бара од Раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства.

2.4. Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015.

2.5. Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани.

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.6. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.7. Оперативен лизинг

Лизингот каде што Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Гореспоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

2.8. Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи, и се признаваат во Извештајот на сеопфатна добивка на Друштвото.

2.9. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануваат.

2.10. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните/негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход / расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

за годината која завршува на 31 декември 2016

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.11. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 Декември 2016 се состојат од земјиште, недвижности и опрема. Недвижностите и опремата почетно се признаваат по набавна вредност, а последователно се намалуваат за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и / или работи ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени / изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е компетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како "Останати приходи" додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како "Останати трошоци од работењето".

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на депрецијација е сменета како резултат на променетото движење.

2.12. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на нематеријалните средства се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

2.13. Биолошки средства

Биолошките средства кои во целост се состојат од повеќегодишни лозови насади, се признаени според нивната објективна вредност намалена за секоја акумулирана амортизација и сите акумулирани загуби поради оштетување. Штом објективната вредност на такво биолошко средство ќе стане веродостојно мерлива, ентитетот треба да го мери средството според неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажба.

Приносот од биолошките средства (набраното грозје) се признава како залиха по неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци на продажба во моментот на бербата.

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.14. Амортизација

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува пропорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото. Компететните оддели во Друштвото периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Пропишаните годишни стапки на депрецијација и амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Недвижности	2,5% - 10%
Биолошки средства и иноксна опрема	2,5%
Деловен инвентар	5% - 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	25%
Останата опрема	10%
Долгорочни нематеријални средства	25%

Депрецијацијата и Амортизацијата на недвижности и опрема и нематеријални средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

2.15. Оштетување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Друштвото како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместливата вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување. Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 "Оштетувања на средствата". Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.

2.16. Залихи

Залихите, освен залихата на приносот од биолошките средства, иницијално се искажуваат според пониската од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Набавната вредност се утврдува според методот на плански цени. Нето реализационата вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата. Цената на чинење на залихите ги вклучува трошоците на директните материјали, директната работна сила, останатите директни трошоци и поврзани на нив општи производни трошоци.

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува во "Останати оперативни трошоци" се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството. Залихите кои се оштетени или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

за годината која завршува на 31 декември 2016

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.17. Капитални вложувања

Вложувањата во придружени претпријатија се искажуваат според набавна вредност. Придружени претпријатија се правни лица во кои Друштвото има значајно влијание (вообичаено 20% или повеќе од гласачките права).

2.18. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според номиналната вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Билансот на состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент.

При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство. Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Друштвото ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на инструментите. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Друштвото ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

(а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство, и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките "Останати оперативни трошоци" (Белешка 9). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на "Останати оперативни приходи" (Белешка 5).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2016

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.18. Финансиски инструменти (Продолжува)

(б) Кредити и заеми од банки и добавувачи

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

(в) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

2.19. Пари и парични средства

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на жиро сметки, благајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

2.20. Надоместоци на вработени

Даноци и придонеси на вработените за социјално осигување

Во согласност со законските прописи во Република Македонија, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигурување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки.

Друштвото исто така е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови. Друштвото нема законска обврска за плаќање на дополнителни придонеси на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија при пензионирањето. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

Не постојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции, па соодветно на тоа, не постојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии. Друштвото исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија.

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.21. Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% (2015: 10%) применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава ја претставува даночно непризнатите трошоци и помалку искажаните приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка.

Одложени даноци

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите времени разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни времени разлики земајќи ја во предвид веројатноста оданочивата добивка да биде искористена наспроти одбитните времени разлики. Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

2.22. Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно и побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиска состојба.

2.23. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој биле одобрени од страна на сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината што се прогласуваат по датата на изготвување на Извештајот за финансиска состојба се обелоденуваат како настан по датата на Извештајот за финансиска состојба.

2.24. Обелоденувања за поврзани субјекти

За целите на овие финансиски извештаи поврзани субјекти се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 "Обелоденувања за поврзани субјекти".

Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на Извештајот за финансиска состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи (Белешка 26).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

за годината која завршува на 31 декември 2016

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.25. Државни поддршки

Државните поддршки, се признаваат по објективна вредност кога постои разумно уверување дека се исполнети условите поврзани со нив и дека поддршките ќе бидат примени.

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодот во кои друштвото ги признава како расходи поврзаните трошоци за кои поддршките се наменети да ги надоместат.

Државните поддршки се презентираат како одобрувања во извештајот за сеопфатна добивка, било посебно или под општиот наслов како што е „Останати оперативни приходи“.

2.26. Настаните по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

3.1. Пазарен ризик

(а) Ризик од курсни разлики

Друштвото е изложено на ризик од курсни разлики бидејќи има деловни активности на странски пазари т.е побарувања и обврски искажани во странска валута. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за намалување на овој ризик.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денари на ставките од Билансот на состојба искажани во странска валута на 31 декември 2016 и 2015 година се дадени во следниов преглед:

	Во денари 2016	Во денари 2015
ЕУР	61,4812	61,5947
УСД	58,3258	56,3744

(б) Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

Друштвото со состојба на 31 декември 2016 има каматносни обврски, но неговите расходи и оперативните парични текови не зависат од промените на пазарните каматни стапки, имајќи го во предвид фактот дека користените кредити/позајмици се со фиксна каматна стапка.

(в) Ценовен ризик

Друштвото не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи нема вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според пазарната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

Изложеноста на Друштвото на ценовен ризик поврзан со производите е контролиран од страна на менаџментот кој постојано ја следи конкуренцијата, го анализира ценовниот ризик и превзема соодветни корективни мерки.

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)

3.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносниот ризик е централизирано во Друштвото. Друштвото располага со доволно високоликвидни средства (пари и парични средства како и континуиран прилив на пари од продадени производи) за навремено подмирување на обврските кон надворешните добавувачи.

Раководството на Друштвото води грижа за обезбедување на ликвидноста. Раководството управува со ризикот од ликвидност преку одржување на одреден износ на слободни пари и парични еквиваленти и врши секојдневно следење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи. Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Друштвото. Друштвото континуирано ги следи постојните клиенти и останати договорни страни и ги вклучува овие податоци во управувањето на кредитниот ризик. Кредитниот ризик за парични средства и еквиваленти се смета за незначаен бидејќи Друштвото работи со реномирани банки со висок кредитен рејтинг.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Друштвото има усвоен концепт за финансискиот капитал и неговото зачувување според кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици.

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците. Со намера да изврши прилагодувања на структурата на капиталот Друштвото може да ги превземе следните активности: прилагодување на износот на исплатени дивиденди на акционерите, да им го поврати капиталот на акционерите, да изврши емисија на нови акции или да изврши продажба на средства за да го намали долгот.

3.5. Проценки на објективната вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста. Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2016

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ПРИХОДИ	2016	2015
Приходи од продажба на домашен пазар	35.965	39.289
Приходи од продажба на странски пазар	10.089	8.111
Приходи од употреба на сопствени производи	606	1.259
Вкупно	46.660	48.659
5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	2016	2015
Приходи од продажба на основни средства	31	60
Приходи од отпишани обврски	418	97
Приходи од утврдени вишоци	7	67
Државна финансиска подршка	281	135
Останати оперативни приходи	705	442
Вкупно	1.442	801
6. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И ОДРЖУВАЊЕ	2016	2015
Трошоци за електрична енергија и гориво	2.093	2.730
Потрошени материјали	14.788	16.066
Трошоци за резервни делови	2	-
Отпис на ситен инвентар	461	318
Трошоци за одржување	794	990
Транспортни трошоци и трошоци за телефон	947	1.057
Вкупно	19.085	21.161
7. ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ И ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА	2016	2015
Бруто плати	10.394	10.202
Останати надоместоци и лични примања	595	1.057
Вкупно	10.989	11.259
8. АМОРТИЗАЦИЈА/ ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА	2016	2015
Депрецијација (Белешка 14)	5.495	4.900
Вкупно	5.495	4.900

Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2016

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Трошоци за реклами	1.058	908
Трошоци за репрезентација	404	526
Дневници и трошоци за службени патувања	686	840
Банкарски услуги	396	373
Комунални и останати услуги	834	1.362
Премии за осигурување	127	336
Трошоци од минати години	377	175
Наемнини	710	799
Донации	98	-
Даноци кои не зависат од резултатот	304	-
Отпис на побарувања	1.408	100
Останати трошоци	3.507	3.926
Вкупно	<u>9.909</u>	<u>9.345</u>

10. ПРИХОДИ/(ТРОШОЦИ) ЗА КАМАТИ, НЕТО

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ПРИХОДИ ОД КАМАТИ		
Приходи од камати за дадени позајмици	114	102
Вкупно	<u>114</u>	<u>102</u>
ТРОШОЦИ ЗА КАМАТИ		
Трошоци за камати со поврзани субјекти	(1.675)	(1.586)
Камати кредити, позајмици и затезни камати	(160)	(118)
Вкупно	<u>(1.835)</u>	<u>(1.704)</u>
Нето трошоци за камати	<u>(1.721)</u>	<u>(1.602)</u>

11. ПОЗИТИВНИ/(НЕГАТИВНИ) КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ПОЗИТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ		
Позитивни курсни разлики	97	220
Вкупно	<u>97</u>	<u>220</u>
НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ		
Негативни курсни разлики	(24)	(257)
Вкупно	<u>(24)</u>	<u>(257)</u>
Нето позитивни/(негативни) курсни разлики	<u>73</u>	<u>(37)</u>

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

12. ДАНОК НА ДОБИВКА

Усогласувања на данок на добивка и добивка пред оданочување помножена со пропишана стапка на данок на добивка

	2016	2015
Добивка пред оданочување	425	357
Непризнати трошоци	3.214	2.004
Даночна основа	3.639	2.361
Данок на добивка на добивка по стапка од 10%	364	236
Даночни ослободувања	-	-
Данок на добивка по ослободувања	364	236
Ефективна даночна стапка	85,64%	66,10%

Друштвото нема направено резервирање на одложени даночни средства во овие финансиски извештаи, бидејќи Друштвото не може со разумна сигурност да го одреди нивото на даночното средство кое би се искористило во иднина.

13. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Основната заработка по акција на 31 декември 2016 година е пресметана со делење на добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од 61.292 денари (2015: 121.192 денари) и пондериран просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2016 година од 2.700.000 (2015: 2.700.000), пресметано како што следува:

Основна заработка по акција

	2016	2015
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции		
Нето - добивка за годината (во Денари)	61.292	121.192
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	61.292	121.192
	Број на акции	
	2016	2015
Пондериран просечен број на акции		
Издадени обични акции на 1 јануари	2.700.000	2.700.000
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	2.700.000	2.700.000
Основна заработка по акција (во Денари)	0,023	0,045

Друштвото во 2016 нема издадено хартии од вредност кој ја разводнуваат заработката по акција.

Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2016

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

14. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Земјиште	Објекти	Постројки, опрема, мебел и тран.сред.	Лозови насади	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на 1 јануари 2015	4.489	86.999	56.380	2.235	15.435	165.538
Набавки	-	55	187	-	8.391	8.633
Продажба	-	-	(619)	-	(14)	(633)
Состојба на 31 декември 2015	4.489	87.054	55.948	2.235	23.812	173.538
Набавки	-	507	1.584	-	1.240	3.331
Пренос од залихи	-	20.975	2.892	-	(23.867)	-
Продажба	-	-	(1.025)	-	-	(1.025)
Состојба на 31 декември 2016	4.489	108.536	59.399	2.235	1.185	175.844
Акумулирана депрецијација на 1 јануари 2015	-	15.979	28.329	644	-	44.952
Амортизација (Белешка 8)	-	2.176	2.668	56	-	4.900
Оттуѓувања	-	-	(619)	-	-	(619)
Состојба на 31 декември 2015	-	18.155	30.378	700	-	49.233
Депрецијација (Белешка 8)	-	2.577	2.862	56	-	5.495
Оттуѓувања	-	-	(1.010)	-	-	(1.010)
Состојба на 31 декември 2015	-	20.732	32.230	756	-	53.718
Нето сегашна вредност на: - 31 декември 2016	4.489	87.804	27.169	1.479	1.185	122.126
- 31 декември 2015	4.489	68.899	25.570	1.535	23.812	124.305

На 31 Декември 2016 Друштвото располага со лозови насади чија нето сегашна вредност изнесува 1.479 илјади денари (2015: 1.535 илјади денари). Лозовите насади се засадени на површина од 6,5ха, од кои 4ха е земјиште под лозови насади во сопственост на Друштвото, а останатите хектари се лозови насади дадени на користење.

Дел од имотот и опремата на Друштвото со вкупна проценета вредност од 51.828 илјади денари се ставени под хипотека (залог), како обезбедување на обврските за кредитот склучен помеѓу Шпаркассе Банка Македонија АД како доверител, Станушина Доел како должник и Попова Кула АД како пристапувач на долг.

Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2016

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

15. ДОЛГОРОЧНИ ВЛОЖУВАЊА

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Попова Кула СП ЗОО, Полска	2.631	2.631
Станушина Дооел Демир Капија	12	12
Салдо на 31 декември	<u>2.643</u>	<u>2.643</u>

Долгорочните вложувања со состојба на 31 декември 2016 година во износ од 2.643 илјади денари се однесуваат на вложувањата во Попова Кула СП ЗОО, Полска во износ од 2.631 денари (67,52% на учество во капитал) и Станушина Дооел Демир Капија во износ од 12 илјади денари (100% на учество во капитал).

16. ЗАЛИХИ

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Сировини и материјали	3.349	3.787
Ситен инвентар и амбалажа	1.841	2.203
<i>Намалено за: Отпис на ситен инвентар</i>	(662)	(730)
Вкупно	<u>4.528</u>	<u>5.260</u>
Залиха на недовршени производи и полупроизводи	13.379	11.165
Готови производи	11.446	11.185
Залиха на трговски стоки	651	664
Состојба на 31 декември	<u>30.004</u>	<u>28.274</u>

17. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Побарувања од купувачи во земјата	8.476	9.416
Побарувања од купувачи во странство	1.938	5.573
Побарувања за дадени аванси	55	1
	<u>10.469</u>	<u>14.990</u>
<i>Минус: Исправка на вредноста на побарувања од купувачите</i>	-	(2.308)
Состојба на 31 декември	<u>10.469</u>	<u>12.682</u>

Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2016

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

17. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ (Продолжува)

- (а) Движењето на исправката на вредноста на побарувањата од купувачите во 2016 и 2015 година е прикажана во следниов преглед:

	Побарувања од купувачи во земјата	Побарувања од купувачи во странство	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2015	899	1.409	2.308
Отпис на побарувања	-	-	-
Состојба на 31 декември 2015	899	1.409	2.308
Отпис на побарувања	(899)	(1.409)	(2.308)
Состојба на 31 декември 2016	-	-	-

18. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

	2016	2015
Станушина Дооел Демир Капија	3.899	1.191
Салдо на 31 декември	3.899	1.191

Со состојба на 31 декември 2016 година краткорочните финансиски средства во вкупен износ од 3.899 илјади денари се состојат од побарувања врз основа на дадени заеми на поврзаната страна Станушина Дооел Демир Капија по два договори за заем: 1) договор за заем од 15.07.2015 со состојба на 31 декември 2016 година на износ од 1.191 илјади денари и 2) договор за заем од 15.07.2016 со состојба на 31 декември 2016 година на износ од 2.708 илјади денари. Вкупната главницата по договорите изнесува 5.493 илјади денари со камата од 12 месечен СКИБОР+ 1%.

**19. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА
И АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА**

	2016	2015
Побарувања за повеќе платени даноци и акцизи	231	166
Останати побарувања	2	-
Депозит за кирија	28	28
Салдо на 31 декември	261	194

Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2016

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

20. ПАРИ И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2016	2015
Жиро сметки	279	55
Благајна	385	395
Девизни сметки	2.066	1.100
Салдо на 31 декември	2.730	1.550

21. КАПИТАЛ

Со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година, акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 166.050 илјади денари и е поделен на 2.700.000 обични акции со номинална вредност од 61,5 денари по акција.

Структурата на капиталот на Друштвото на 31 декември 2016 и 2015 година е како што следи:

	Број на Акции	% според Централен регистар на РМ
Интеко Доо Скопје	1.365.576	50,58%
Останати помали акционери	1.334.424	49,42%
Состојба на 31 декември 2016	2.700.000	100%
	Број на Акции	% според Централен регистар на РМ
Интеко Доо Скопје	1.365.576	50,58%
Останати помали акционери	1.334.424	49,42%
Состојба на 31 декември 2015	2.700.000	100%

22. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	2016	2015
Долгорочен заем од физичко лице - поврзана страна	19.787	24.190
Долгорочен заем - Шпаркасе Банка АД Скопје	-	244
Тековен дел од долгорочни обврски	-	(244)
Салдо на 31 декември	19.787	24.190

Долгорочните финансиски обврски на износ од 19.787 илјади денари (2015: 24.190 илјади денари) се однесуваат на финансиски обврски кон поврзана страна врз основ на договор за позајмица со физичко лице, земена со цел обезбедување на средства за тековна ликвидност. Каматата врз основа на овие договори изнесува 6% годишно и се пресметува месечно.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
 за годината која завршува на 31 декември 2016

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

23. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Краткорочен заем од физчко лице - поврзана страна	3.689	3.696
Краткорочни заеми од останати физчки лица	8.762	2.464
Тековен дел од долгорочни обврски	-	244
Салдо на 31 декември	<u>12.451</u>	<u>6.404</u>

Краткорочните финансиски обврски со состојба на 31 декември 2016 година, на износ од 3.689 илјади денари се однесуваат на обврски по позајмици од физичко лице - поврзана страна, врз основа на склучен Договор бр.03-362 од 01.09.2015 на износ од 60.000 ЕУР и рок на враќање од една година, односно заклучно до 01.09.2016, со можност за продолжување од уште една година доколку не се побара исплата на истиот. Каматата изнесува 6% годишно, се пресметува квартално, а исплатата на истата е еднаш годишно до 15 Јануари.

Краткорочните финансиски обврски на износ од 8.762 илјади денари се однесуваат на:

а) краткорочни финансиски обврски по позајмици од физички лица, врз основа на следниве два договори: договор бр.03-363 од 01.09.2015 на износ од 20.000 ЕУР (преостаната обврска на 31.12.2016 година изнесува 1.230 илјади денари) и б) договор бр. 03-364 од 01.09.2015 на износ од 20.000 ЕУР (преостаната обврска на 31.12.2016 година изнесува 1.230 илјади денари). Заемите се со рок на враќање од една година, односно заклучно до 01.09.2016 година со можност за продолжување од уште една година доколку не се побара исплата на истиот. Каматата која се пресметува по основ на овие договори изнесува 6% годишно, се пресметува квартално, а исплатата на истата е еднаш годишно до 15 Јануари.

б) краткорочни финансиски обврски по камата од земени позајмици од физички лица на вкупен износ од 6.302 илјади денари.

24. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Обврски кон добавувачи во земјата	8.580	8.062
Обврски кон добавувачи во странство	352	825
Обврски кон добавувачи за нефактурирани стоки	12	5
Обврски за примени аванси	62	541
Обврски од консигнација	349	344
Салдо на 31 декември	<u>9.355</u>	<u>9.777</u>

25. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ И ПВР

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Обврски кон вработени	971	889
Обврски кон државата	400	387
Однапред пресметани трошоци	-	123
Останати тековни трошоци	38	-
Салдо на 31 декември	<u>1.409</u>	<u>1.399</u>

Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2016

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

26. ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

- (а) Салдата на побарувањата и обврските 31 декември 2016 и 2015, кои произлегуваат од набавките и/или продажбата на добра/услуги од/на поврзаните субјекти на Друштвото се дадени во следниот преглед:

	2016	2015
ПОБАРУВАЊА		
Попова Кула СП Зоо Полска	977	1.973
Станушина Дооел Демир Капија	2.196	1.381
Станушина Дооел Демир Капија - поб. за дадени позајмици	3.899	1.190
Интеко Доо Скопје	1	-
Акционер во ВВ Попова Кула АД Демир Капија	-	7
Вкупно	7.073	4.551

	2016	2015
ОБВРСКИ		
Попова Кула СП Зоо Полска	246	-
Станушина Дооел Демир Капија	-	-
Акционер во ВВ Попова Кула АД Демир Капија - дадени позајмици	25.598	24.190
Акционер во ВВ Попова Кула АД Демир Капија- обврски	211	83
Акционер во ВВ Попова Кула АД Демир Капија- дадени позајмици	3.984	3.696
Интеко Доо Скопје	-	41
Волиа Доо Скопје	-	7
Вкупно	30.039	28.017

- б) Трансакциите со поврзаните субјекти за годината која завршува на 31 декември 2016 и 2015 година се дадени во прегледот кој следува:

	2016	2015
ПРИХОДИ		
Деловни приходи		
Акционер во ВВ Попова Кула АД Демир Капија	-	26
Станушина Дооел Демир Капија	815	887
Попова Кула СП Зоо Полска	757	724
Финансиски приходи		
Акционер во ВВ Попова Кула АД Демир Капија	-	187
Акционер во ВВ Попова Кула АД Демир Капија	-	2
Станушина Дооел Демир Капија	114	52
Вкупно	1.686	1.878

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2016

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

26. ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ (Продолжува)

	2016	2015
РАСХОДИ		
Деловни расходи		
Интеко Доо Скопје	94	120
Волиа Доо Скопје	-	382
Акционер во ВВ Попова Кула АД Демир Капија	193	366
Финансиски расходи (камати и курсни разлики)		
Акционер во ВВ Попова Кула АД Демир Капија	-	74
Акционер во ВВ Попова Кула АД Демир Капија	1.453	1.563
Акционер во ВВ Попова Кула АД Демир Капија	295	173
Станушина Дооел Демир Капија	-	20
НАБАВКИ		
Станушина Дооел Демир Капија	899	274
Акционер во ВВ Попова Кула АД Демир Капија	498	-
Попова Кула СП Зоо Полска	247	435
Вкупно	3.679	3.407

27. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Вонбилансна изложеност

Со состојба на 31 декември 2016 година, Друштвото има вонбилансна изложеност кон Шпаркасе банка АД Скопје на износ од 21.187 илјади денари по основ на неискористен кредитен лимит и 60 илјади денари по основ на неискористени лимити на кредитни бизнис картички.

28. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Не постојат материјални последователни настани, кои би имале влијание врз разбирањето на финансиските извештаи.